

Врз основа на член 136 став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и член 18 став 4 точка 6 од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/12 и 79/16), Собранието на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 11.6.2020 година донесе

П РА В И Л Н И К

за висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата

Член 1

Со овој правилник се утврдува висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата.

Член 2

Трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата се утврдуваат во зависност од реалните административни трошоци (трошоци за работењето на членовите на работните тела, стручните лица ангажирани како надворешни соработници, административните работници на Комората) и материјални трошоци (набавка на хартија, обрасци и друг канцелариски материјал, печатење и изработка на лиценца) за спроведување на постапката за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа, и тоа за:

- издавање на лиценца - 3.500,00 денари,
- издавање на лиценца – дупликат, во случај кога е оштетена, изгубена или уништена – 1.000,00 денари,
- издавање на лиценца во случај на промени во личните податоци – 1.000,00 денари,
- продолжување на лиценца - 2.000,00 денари,
- обновување на лиценца – 3.000,00 денари.

Издавањето на лиценца за работа во случаи кога таа е згрешена не се наплатува.

Член 3

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на утврдување на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/09).

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добиената согласност од министерот за здравство.

Бр.02-256/4

11. 6. 2020 година

Фармацевтска комора на Македонија,
претседател на Собранието на Комората

дипломиран фармацевт – Имер Имери